

"ДЕН НА ДРВОТО" ВО ЧИКАГО

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Томов



Генералниот конзул на Република Македонија во Чикаго, м-р Јовица Палашевски, во присуство на претседателот на црковната општина "Св. Кирил и Методиј" во Чикаго, Зоран Тасевски, и други истакнати личности од локалната заедница, со засадување на дрво во црковниот двор на црквата "Св. Кирил и Методиј" во Чикаго, ја одбележаа традиционалната манифестација "Ден на дрвото".

Оваа манифестација беше поздравена од македонската дијаспора присутна во сојузната американска држава Илиноис. Генералниот конзул Палашевски оствари средба со македонската дијаспора, на која ги презентираше владините приоритети, особено во делот на економијата и поволностите кои Владата на Република Македонија им ги нуди на заинтересираните странски инвеститори.

Јовица Палашевски,
генерален конзул
на Република Македонија во Чикаго

**ДО
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ
ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО ТРАЈКО ВЕЉАНОВСКИ
ПРАТЕНИЦИТЕ, МЕДИУМИТЕ
ДО МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ГРУПИ И ПОЕДИНЦИ
ДО...**

Почитувани!

Кажав и повторно кажувам дека не постои спор за името. Постои агресија на Грција против Македонија. ДА, АГРЕСИЈА. Луѓето од власта тоа треба да го разберат. Ние како поединци треба да настојувеме власта да ја прифати таа вистина. И да

НЕ ПОСТОИ СПОР ЗА ИМЕТО

му каже на светот. Ние како поединци не сме употребни средства на власта. Сум сретнал повеќе луѓе кои траматично се погодени од грчката агресија.

Ми останува да кажам дека како поединци и како групи треба да наоѓаме начини за ангажирање против грчката агресија, а на власта да ѝ укажеме дека кон нас треба да се однесува како кон луѓе, а не како кон предмети.

Коле Мангов

ПОЗИТИВНИ ДВИЖЕЊА ВО ПЕРТ - 3. АВСТРАЛИЈА

**КОНСОЛИДИЗИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ПАТРИОТИ
ОД ПЕРТ НА 4.10.2008 Г., ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА
НАЦИОНАЛНОТО И УСТАВНО ИМЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Во последно време група македонски интелектуалци, во Перт, Западна Австралија, интензивно работи на контакти со парламентарци, политичари и дипломати, лобирајќи во Парламентот на 3. Австралија за званично признавање, пред сè, на македонската националност под уставното име на Македонија. Во таа активност, на иницијатива на господинот Јанко Томов, гостин од Бризбен, Квинсланд, автор и публицист на повеќе македонски историски дела, се одржа работен состанок на индивидуални македонски интелектуалци и некои патриоти, кои секогаш се подготвени за давање помош на движењето: Зачувување на македонскиот идентитет и званично признавање на уставното име на Македонија. На состанокот учествуваа почесниот конзул на Република Македонија за Западна Австралија, г. Зоран Косески, и македонски интелектуалци од помладите генерации, како и историчарите Слободан Биневски и Даме Крцоски, кои ветуваат успех во иднина. Состанокот се одржа во хотелот "Чарс", во Норт Перт, на 4.10.2008 г.

Со излагањето на гостинот Јанко Томов за денешната актуелна положба, за званичното признавање на македонската националност од страна на меродавните органи на Западна Австралија и на австралискиот Парламент, како и за лобирањата кои ги вршат македонските лоби групи и поединци во македонската дијаспора, се доби поцелосна претстава за ак-



Учесниците на состанокот, со портрети на македонскиот антички цар Филип Втори Македонски, од лево на десно: Даме Крцоски, Ацо Шапкар, почесниот конзул г. Зоран Косески, Миле Милевски, "Македон", Јанко Томов, Крис Стојчев, Слободан Биневски и Трајче Трајчевски

тивностите. Во тој контекст Јанко Томов ги спомна и заслугите на одделни групи (организации) и поединци, како што се, на пример, успехите на Обединетата Македонска Дијаспора (ОМД), чиј лидер е г. Мето Колоски, со ограноците на ОМД. Потоа активност на лидерите Јордан Андреевски и Љупчо

Станковски, од кои еден огранок е во Мелбурн, Интернационалната македонска организација за човекови права, Македонската заедница на Викторија од Мелбурн, особено ангажираноста на г. Ицо Најдовски како секретар и на други активисти, кои ги поттикнуваа и организираа досегашните протести и демонстрации за зачувување на уставното име.

Во излагањето на почесниот конзул на Р Македонија, г. Косески, беа опфатени досегашните успеси на некои интелектуалци Македонци од 3. Австралија и контактите со меродавните претставници на власта и на опозицијата во Парламентот на 3. Австралија. Накратко почесниот конзул ја истакна патриотската активност на гостинот од Бризбен, кој со децении живееше во Перт, каде имаа почеста соработка, за доброто на македонската кауза, почесниот конзул, како организатор на побитни македонски активности. Господинот Томов беше организатор на тајните патриотски активности, кои беа насочени против југословенството и комунистичкиот систем, кој владееше во Македонија, а во тие времиња и помош за создавање на ВМРО-ДПМНЕ во дијаспората.

Историчарот г. Слободан Биневски ги истакна позначајните дипломатски контакти со одредени парламентарци од 3. Ав-

стралија, како со парламентарецот Лук Симпинс, кој дава голема поддршка за званичното признавање на македонската националност на Македонците од Австралија. Остварени се и други позначајни контакти со некои парламентарци, кои ги овозможува почесниот конзул на Р Македонија. Г. Биневски ја поддржа идејата и неговата сугестија за поддршка на г. Лук Симпинс на наредните предизборни кампањи со создавање македонска лоби група за тој да стане австралиски конгресмен. За таа цел е предложено одговорен на групата да биде Ацо Шапкар, патриот од Перт.

Цел на овој патриотски состанок беше да се стимулираат и другите патриоти и интелектуални сили во останатите држави на Австралија и во светот, каде не функционираат званичните поранешни македонски заедници, за организирање активности за зачувување на националноста и уставниот суверенитет на Македонија.

Јанко Томов, Австралија

ФОРМИРАНО ПРИЛЕПСКО ДРУШТВО "КРАЛИ МАРКО"

АКТИВНОСТИ ВО ДИЈАСПОРАТА - ГАРФИЕЛД ЊУЈОРК - САД

На овие простори, во Њу Џерси, САД, поточно во градот Тотова и градот Гарфиелд, недалеку од светската метропола Њујорк, завршија фундаменталните активности на 34. Црковно-народен собир, во организација на Американско-канадската македонска епархија и би рекол гламурозниот, феноменален и атрактивен фестивал. Тој е традиционален и се одржува по втор пат, со сите обележја, обичаи и традиции на македонскиот етнос. Еве, по нив и прилепчани, на иницијатива на претседателот на Македонската заедница во Њу Џерси, амбициозниот и секогаш подготвен за нови и безброј активности, Игор Секуловски, донесоа одлука да го формираат прилепското друштво "Крали Марко" за доселениците од Прилеп и од Прилепско.

Основачкото собрание се одржа на 16 септември 2008 година, во ресторанот "Дезаву" во Гарфиелд, во присуство и со поддршка на делегацијата од Прилеп, предводена од градоначалникот на градот херој, г. Марјан Ристески, заедно со бизнис елитата од овој град.

Градоначалникот на Прилеп истакна дека присуствувал на покана од Македонската заедница во државата Њу Џерси (Macedonian Community of New Jersey), со цел збратимување на Прилеп со Гарфиелд, средба од која понел исклучителни впечатоци, при што изнесе показатели со кои се гарантира секаков напредок на Прилеп за подобра утрешна иднина на сите во овој град и идна европска Македонија. Воедно тој упати и покана до градоначалникот на Гарфиелд да ја врати посетата на градот на Ченто, на Македонија со балканскиот Ерусалим - Охрид, потоа на Струга, Битола, метрополата на Република Македонија - Скопје и на другите места во неа, со кои поблиску ќе се запознае.

На овој собир на прилепчани се избра и раководен орган: за претседател е избран Злате Гелески, за потпретседател Бранко Илиоски, за секретар Магдалена Димеска и за благаяјник Александар Велкоски.

Покрај многуте друштва на овие простори, друштвото "Крали Марко" ќе има за цел дружење на прилепчани и на останатите, се разбира, од Македонија, да се одржуваат перманентни контакти со својот град Прилеп, да се организира дружење на едно место по повод нашите православни и државни празници, потоа да се организираат разни активности, а сè со цел хуманитарно да се помага при разни состојби во Прилеп и во Прилепско.

Градоначалникот на Прилеп, г. Марјан Ристески, на раководството на ова друштво му подари карти на античка Македонија, книги кои во иднина ќе ги украсуваат витрините на идната канцеларија.

Уште една организација на овие простори, уште една македонска клетка за зацврстување на македонското европско ткиво, а за доказ дека насекаде постоиме и 'ртиме, за многу успеси во иднина, а за влез во европскиот дом зашто таму ни е местото.

На крај, Друштвото "Крали Марко" му посака среќен пат на градоначалникот и на делегацијата од градот во кој пукна првата пушка во време на НОБ-Прилеп. Браво прилепчани и само напред!

Ламбе Мартиноски,
Гарфиелд, до Њујорк - САД

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



КРАТИА
СИТЕ ВИДОВИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ
ТОНЕРИ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ТОНЕРИ
075/ 408-687